



СЛУЖБА

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРС

1946

"Труд" зенска автоматска
мелница
ул.87 бр.31
Скопје

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати
неделно. — Ракописите не се враќаат. —
Огласите по тарифата. — Чековна сметка
№ 62324. — Поштарина платена во
готово.

Петок, 20 декември 1946
БЕЛГРАД
БРОЈ 103

Цена на овој број е 6.— дин. — Препла-
тата изнесуе 350.— дин. за полугодисhte
или 700.— дин за цела 1946 година. —
Редакција: Бранкова бр. 20 — Телефони
Редакција 28-838, Администрација 22-619

721.

УКАЗ

На основа членот 74 точка 6 Уставот, а во врска со членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ го прогласуе Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража, кој што го донеле Сојузното векје и Векјето на народите на Народната скупштина ФНРЈ, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА РЕШАВАЊЕ ИМОТНИТЕ СПОРОВИ ПРЕКУ ДРЖАВНА АРБИТРАЖА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Сите меѓусебни имотни спорови на државните органи, државни установи, државни стопански претпријатија мешовити претпријатија, претпријатија под секвестар и претпријатија под управа на државните органи, се решаваат со државна арбитража по прописите на овој закон.

Ваму особено спаѓаат спорови за исполнуење договори, спорови за квалитетот на продукцијата, за сроковите и условите на испорачката стока, за плаќањето, спорови за барањата на државата за награда и за накнада трошковите за обнова, пуштање во погон и управуење со секвестрираните претпријатија и тн.

Со државната арбитража ќе се решаваат и сукоби кои што ќе настанат по повод на заклучуење договори, а пред но што договорот се заклучи (преддоговорна арбитража), како и оние спорови кои што со други законски прописи ќе се ставаат во надлежност на државната арбитража.

Член 2

Државни установи во смисла на овој закон се оние органи во состав на органите на државната управа кои што имаат одделна пресметка на приходите и расходите а по прописите или статутите за своето оснивање и работење имаат имотно-правна самостојност.

Државни стопански претпријатија се претпријатија основани по прописите на Основниот закон за државните стопански претпријатија.

Мешовити претпријатија се оние во кои што државата е сопственик на еден дел на имотот.

Претпријатија под секвестар се претпријатија под управа на надлежните државни органи по прописите за конфискација и за извршуење на конфискацијата.

Претпријатија под управа на државните органи се оние претпријатија кои што се навогјаат под управа на тие органи по прописите за постапуење со имотот кој што сопствениците морале да го напуштат во текот на окупацијата или им е земен од страна на окупаторот и неговите помагачи.

Член 3

Државната арбитража ја вршат државните арбитражни совети кои што се образуат при окружните народни одбори односно при градските народни одбори во степен на округ, при извршните одбори на автономната покраина и автономната област, при владите на народните републики, при Владата ФНРЈ и совети на Главната државна арбитража при Владата ФНРЈ.

Владите на народните републики можат, во смисла на овој закон, да пропишат со уредба оснивање на еден арбитражен совет за повеќе окрузи. Во народните републики, дека нема окружни народни одбори, владите на народните републики можат да пропишат оснивање на еден арбитражен совет за повеќе околии при народниот одбор во седиштето на окружниот суд.

Член 4

Арбитражните совети донесуат одлуки земајќи го во оглед остваруењето на стопанскиот план, законските прописи, договорот и трговинските обичаи и узанси, водејќи сметка за општите интереси на економската политика на државата.

Член 5

Одлуките на арбитражните совети имаат сила на правосилни пресуди на редовни судови.

Против одлуките на арбитражните совети нема место на жалба.

II. ОБВЕЗНА АРБИТРАЖА

1) Организација на државната арбитража

Член 6

Арбитражните совети се состоат од постојани и повремени членови. Постојаните членови се арбитражи кои што ги поставуе и разрешуе оној државен орган при кој што постои арбитража. Арбитражите се поставуат за редовно вршење на оваа должност.

Повремени членови се арбитражите-поротници кои што влегуат во состав на арбитражниот совет за решавање на конкретен спор.

За странките во спорот арбитражите-поротници ги одредуат:

за државен орган, лице овластено за застапуење на овој орган;

за установа, лице овластено за застапување државниот орган под чиео раководство се навојја оваа установа;

за државно стопанско претпријатие, административно-оперативниот раководач;

за мешовитото претпријатие, лице овластено за застапување државниот орган кој што со претпријатието управуе односно дава план на продукцијата или план на работењето и врши надзор над работењето на претпријатието, доколку тоа со согласност меѓу учесниците не е инаку одредено;

За претпријатие под секвестар и за претпријатија под управа, лице овластено за застапување државниот орган кој што со претпријатието управуе односно дава план на продукцијата или план на работењето и врши надзор над работењето на претпријатието.

Кога на една страна во спорот има две или повеќе странки, арбитерот-поротник ќе го одредат органите овластени за одредување арбитер-поротник согласно. Во случај на несогласност арбитер-поротник ќе биде одреден од арбитерот.

Член 7

Арбитражниот совет ги решава спорите во состав од три члена: арбитер и двајца арбитра-поротници.

Член 8

Главна државна арбитража се образуе при Владата ФНРЈ.

Главната државна арбитража ја образуат сите арбитражи на арбитражниот совет при Владата ФНРЈ и по еден арбитер на арбитражните совети при владите на народните републики, кои што владите на овие републики ги одредат.

Претседателот на Главната државна арбитража го именуе Владата ФНРЈ.

Член 9

Спорите пред Главната државна арбитража ги решава совет од пет членови, од кои што тројца ги одредуе претседателот на Главната државна арбитража а двајца странките од редовите на арбитражите на арбитражните совети при Владата ФНРЈ или при владите на народните републики.

Член 10

Арбитражните совети имаат своја одделна пресметка на приходи и расходи, која што влегуе во состав на буџетот на оној државен орган при кој што арбитражата постои.

2) Надлежност на државната арбитража

Член 11

Арбитражниот совет при окружен народен одбор односно градски народен одбор во степен на округ и арбитражниот совет при народен одбор во седиште на окружен суд (чл. 3 на овој закон; окружна арбитража) надлежен е за решавање меѓусебни спорови на државните органи или установи на оваа административно-териториална единица односно на државните стопански претпријатија од локално значење, на мешовитите претпријатија, на претпријатија под секвестар и претпријатија под управа кои што се навојјаат под управа на државните органи на оваа административно-териториална единица или овие органи им даваат план на продукцијата или план на работењето и вршат надзор над нивното работење.

Член 12

Арбитражниот совет при извршниот одбор на автономната област (обласна арбитража) надлежен е за решавање спорови:

во кои што едната или обете странки се државни органи или установи на автономната област односно државни стопански претпријатија од обласно значење;

во кои што едната или обете странки се мешовити претпријатија, претпријатија под секвестар и претпријатија под управа, кои што се навојјаат под управа на државните органи на оваа област или овие органи им даваат план на продукцијата или план на работење и вршат надзор над нивното работење; и

во кои што се странките државни органи, установи или претпријатија од локално значење на подрачје на разни административно-териториални единици во состав на оваа област.

Член 13

Арбитражниот совет при главниот извршни одбор на автономната покраина (покраинска арбитража) надлежен е за решавање спорови:

во кои што едната или обете странки се државни органи или установи на автономната покраина односно државни стопански претпријатија од покраинско значење;

во кои што се едната или обете странки мешовити претпријатија, претпријатија под секвестар и претпријатија под управа, кои што се навојјаат под управа на државните органи на оваа покраина или овие органи им даваат план на продукцијата или план на работењето и вршат надзор над нивното работење; и

во кои што се странките државни органи, установи или претпријатија од локално значење на подрачје на разни административно-териториални единици во состав на оваа покраина.

Член 14

Арбитражниот совет при владата на народната република (републиканска арбитража) надлежен е за решавање спорови:

во кои што се едната или обете странки државни органи или установи на оваа народна република односно државни стопански претпријатија од републиканско значење;

во кои што се едната или обете странки мешовити претпријатија, претпријатија под секвестар и претпријатија под управа, кои што се навојјаат под управа на државните органи на оваа република или овие органи им даваат план на продукцијата или план на работењето и вршат надзор над нивното работење; и

во кои што се странките државни органи, установи или претпријатија од покраинско, обласно или локално значење на подрачје од разни административно-териториални единици односно автономна покраина или автономна област во состав на оваа република

Член 15

Арбитражниот совет при Владата ФНРЈ (сојузна арбитража) надлежен е за решавање спорови:

во кои што едната или обете странки се сојузни државни органи или установи односно државни стопански претпријатија од општодржавно значење;

во кои што едната или обете странки се мешовити претпријатија, претпријатија под секвестар и претпријатија под управа, кои што се навојјаат под управа на сојузните државни органи или овие органи им даваат план на продукцијата или план на работењето и вршат надзор над нивното работење; и

во кои што се странките државни органи, установи или претпријатија на подрачје на две или повеќе народни републики.

Член 16

Имотните спорови меѓу установите и претпријатијата кои што се навоѓаат под административно-оперативно раководство на ист државен орган ги решаваат внатрешните арбитражни совети, кои што се образуат при овој државен орган.

Внатрешните арбитражни совети се образуат спрема потреба во цел на решавање спорот. Арбитерот и арбитражите-поротници ги одредуе лицето овластено за застапуење државниот орган при кој што овој арбитражен совет постои. Арбитер може да се одреди и за редовно вршење на оваа должност.

Член 17

Арбитражниот совет при Владата ФНРЈ може да бара да му се достави на решавање секој спор по овој закон, без оглед на надлежноста.

Арбитражниот совет при владата на народната република може да бара да му се достави на решавање секој спор од надлежноста на покраинскиот, обласниот или окружниот арбитражен совет на подрачјето од оваа република

Член 18

Главната државна арбитража може, по иницијатива на претседателот или по предлог на Претседателот на Стопанскиот совет, Претседателот на Сојузната планска комисија или Претседателот на Сојузната контролна комисија секој спор кој што бил на решавање пред макар кој арбитражен совет во земјата, повторно да го стави на решавање пред својот совет најдалеку во рок од 60 дена од денот на донесуењето одлуката на понискиот арбитражен совет. Земање спорот на повторно разгледање го обуставуе извршуењето на одлуката на понискиот арбитражен совет

Члан 19

Пленумот на Главната државна арбитража го свикуе во заседание претседателот.

Пленумот донесуе начелни одлуки за постапката пред арбитражните совети и издава општи напатствија за работење; утврдуе трговски обичаи и узанси со цел на издавање зборници на овие обичаи и узанси.

3) Постапка пред арбитражниот совет и донесуење одлука

Член 20

Постапката пред арбитражниот совет се започнуе по писмен предлог на странката. Предлогот треба да содржи изложуење на фактите и предметот на спорот.

Член 21

Арбитерот предлогот за кој што не е надлежен одма ќе и го достави на надлежната арбитража и за тоа ќе ја обавести странката.

Член 22

Пред арбитражниот совет државните органи, установи и државните стопански претпријатија ги за-

стапуат лица кои што се за тоа овластени по постојеките прописи за застапуење.

Мешовито претпријатие, претпријатие под секвестар и претпријатие под управа ги застапуе лице кое што со претпријатието управуе односно оној кого тоа лице го овласти.

Член 23

Со постапката раководи арбитерот. Тој се грижи постапката да се обави на објективен, стручен и целеслобен начин, во која цел, во согласност со арбитражите-поротници, одлучуе за пресудуење на странките, за изведуење на доказите, за прибавуење мислење на стручњаци и вешти лица и тн. Арбитер може кога тоа смета за потребно да одреди друго место во неј седиштето на арбитражата дека ќе се одржи расправата.

Застапниците на странките треба по правило да присатвуат на расправата и да даваат свои изјави. Во случај да некоја од повиканите странки или обеите изостанат од расправата, предметот може да се реши во нивно отсуство.

Член 24

Споровите под 10.000.— динари пред арбитражниот совет на Владата ФНРЈ и владата на народната република ќе ги решава самиот арбитер без учество на арбитражите-поротници, доколку не навоѓа, по иницијативата важност на спорот, оти спорот треба да го реши арбитражниот совет.

Член 25

Арбитражен совет може да се обрати на сите државни органи и судови за укажуење правна помош.

Член 26

Подаци кои што се сметат како како службена тајна учасниците можат да ги изнесуат само по одобруење на раководачот на државниот орган кој што е овластен за застапуење односно по одобруење на административно-оперативниот раководач.

Подациите кои што се сметаат како службена тајна а изнесени се пред арбитражниот совет остауат службена тајна за сите учасници на расправи та.

Член 27

По завршената расправа арбитражниот совет донесуе одлука. Во одлучуењето учествуат рамноправно сите членови.

За советуењето се води записник кој што го потпишуат сите членови на советот и записничарот. Член кој што не се слага со одлуката може своето мислење да го изложи на записникот.

Одлуката се донесуе согласно или со мнозинство на гласови во која што е арбитерот. Во случај мнозинството на гласовите во која што е арбитерот да не може да се постигне, спорот се изнесуе пред повисоката државна арбитража.

Одлуката со која што се решава спорот мора да биде писмено составена, образложена и во исправки доставена на странките.

Член 28

Арбитражните совети се должни за секој спор да го обавестат надлежното министерство на финансиие односно повереникот за финансиие на главниот извршни одбор на автономната покраина, заради евентуалното упатуење на свој претставител на

расправа. Претставителот на министерството на финансите односно повереникот за финансите може да учествува во расправата и да го изнесе своето гледиште без право на одлучување.

Сите одлуки со кои што се решава спорот арбитражните совети во препис морат да му ги доставуваат на надлежното министерство на финансите.

Член 29

Со цел на уцврстување на договорната и планската дисциплина а во случај на јасна повреда на договорите од страна на еден државен орган, установа или претпријатие, арбитерот може по предлог на планската комисија или органот на општата државна контрола, не чекајќи предлог на странката, да ги повика лицата овластени за застапување државните органи, установи или претпријатија со цел на образување арбитражен совет и започнување постапката.

Арбитражните совети должни се на лицето овластено за застапување државниот орган или установа односно на административно-оперативниот раководач да му укажат на недостатоците и неправилностите во работењето на државниот орган, установа или претпријатие, кое што го установиле во текот на расправата.

Член 30

Сите барања кои што се поднесуваат на арбитражната подлежат на плаќање такса по Законот за судските такси.

Арбитражниот совет во одлуката ќе одреди кој ги сноси трошковите на постапката како и евентуалните трошкови на застапувањето.

4) Извршување одлуките на арбитражните совети

Член 31

Одлуката на арбитражните совети ја извршуваат странките во оставениот срок. Срокот за извршување изнесува 15 дена, доколку со самата одлука не е инаку одредено.

Член 32

Во случај да странката не ја изврши одлуката во оставениот срок, арбитражниот совет, по известајот со кој што другата странка ќе го бара извршувањето и по претходното преслушување на надлежниот финансиски орган, ќе одлучи за начинот на извршувањето и за средствата над кои што извршувањето има да се води, одредувајќи го истовремено органот кој што ќе го спроведе извршувањето.

Против службеното лице кое што не ја извршило одлуката на арбитражниот совет, арбитражниот совет може да подигне дисциплински и кривичен обвинителен акт.

III. ДОГОВОРНА АРБИТРАЖА

Член 33

Државни органи и установи, државни стопански претпријатија, мешовити претпријатија, претпријатија под секвестар и претпријатија под управа на државните органи можат, при склопувањето договори со кооперации и кооперативни или приватни стопански претпријатија и приватни физички и правни лица, како и кооперации и кооперативни претпријатија во меѓусебни односи, да ја договорат надлежноста на државните арбитражни совети за сите вмотни спорови кои што ќе проистечат од нивниот договорен однос.

Договорот за решавање на спорите преку арбитража мора да биде писмен.

Член 34

Надлежноста на државните арбитражни совети за решавање спорови по договор за арбитражата се одредува по прописите на овој закон кога е едната странка државен орган или установа државно стопанско претпријатие, мешовито претпријатие, претпријатие под секвестар или претпријатие под управа.

За кооперации и кооперативни претпријатија во меѓусебни односи надлежноста се одредува:

за спорови меѓу кооперации и кооперативни претпријатија на подрачје на една административно-териториална единица, арбитражниот совет при окружниот народен одбор односно при градскиот народен одбор во степен на округ;

за спорови меѓу кооперации и кооперативни претпријатија на подрачје од две или повеќе административно-териториални единици, како и за спорови на работните сојузи, главните кооперации и главните кооперативни сојузи на подрачјето на автономната област, автономната покраина или народна република, арбитражните совети при извршните одбори на автономната област и автономната покраина односно владата на народна република, по принципите на овој закон;

за спорови на кооперации, кооперативни претпријатија, работни сојузи, главни кооперации и главни кооперативни сојузи на подрачје на две или повеќе народни републики како и за спорови на Главниот кооперативен сојуз ФНРЈ, арбитражниот совет при Владата ФНРЈ.

Член 35

Во состав на арбитражниот совет, по договор за арбитража, влегуваат државниот арбитер и по еден претставник на странките во спорот, и тоа: за државен орган, установа, државно стопанско претпријатие, мешовито претпријатие, претпријатие под секвестар и претпријатие под управа, арбитер-поротник по прописите на овој закон; за кооперација, кооперативно претпријатие или кооперативна организација, лице кое што го одреди надлежниот орган на кооперацијата, претпријатието или организацијата; за приватно правно или физичко лице, неговиот претставник.

Член 36

Својата одлука овој арбитражен совет ја донесува со мнозинство на гласови засновајќи ја на утврдната физичка состојба, законските прописи, договорот и трговските обичаи и узанси, водејќи секогаш сметка за остварувањето на стопанскиот план.

Член 37

Сите други одредби на овој закон важат и за овој арбитражен совет.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 38

Поблиски одредби за извршување на овој закон ќе пропише со уредба Владата ФНРЈ.

Член 39

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат сите прописи кои што се во противност со одредбите на овој закон.

Член 40

Овој закон влегуе во сила со денот на објавуењето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

У. бр. 658

12 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,
Миле Перуничич, с. р.

Претседател,
др Иван Рибар, с. р.

722.

На основа чл. 31 ст. 2 Основниот закон за кооперациите Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЈАТА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ ПРИ ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВЛАДАТА ФНРЈ

Член 1

Комисијата за кооперациите при Претседателството на Владата ФНРЈ има за задача:

1) да ја ускладуе работата меѓу поедини министерства на Владата ФНРЈ во однос на кооперациите и кооперацииските организации;

2) да ја проучуе состојбата и развојот на кооперациите и кооперацииските организации и да предлага на Владата ФНРЈ мерки за нивното работно и организационо усовршување во цел на уклучување нивно-то работење во општиот државен стопански план;

3) да дава мислења на Главниот кооперационо сојуз ФНРЈ за сите прашања во врска со кооперациите и кооперацииските организации;

4) да ја усмеруе работата на пропаганда околу унапредувањето и ширењето на кооперациите и кооперацииските организации и на подигнување и усовршување нивните кадрови;

5) да во смисла чл. 29 Основниот закон за кооперациите врши регистрација на Главниот кооперационо сојуз ФНРЈ како и на кооперациите и работните сојузи чие работење обваќа територија на две или повеќе народни републики;

6) да одлучуе за тоа кому ќе се предава имотот на кооперациите и кооперацииските организации, чие работење е обваќало територија на две или повеќе народни републики и кои што се ликвидирани по чл. 46 ст. 2 Основниот закон за кооперациите;

7) да преку своите претставници учествуе на советувањата и конференциите, организирани од страна поедини министерства на Владата ФНРЈ, во врска со организацијата, работењето и задачите на кооперациите и кооперацииските организации;

8) да ги врши сите други работи кои што со одделни прописи ќе и бидат ставени во задача.

Член 2

Комисијата се состои од претседател, потпретседател, секретар и потребен број членови, кои што ги составува Претседателот на Владата ФНРЈ.

Претседателот на Комисијата може да биде и член на Сојузната влада.

Член 3

Со работата на Комисијата раководи нејзиниот претседател под непосреден надзор на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ.

Сите одлуки на Комисијата од начелна важност мораат да бидат потпишани од претседателот и секретарот.

Член 4

Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ решава во втор степен по жалбите против решењата на Комисијата донесени во прв степен.

Стопанскиот совет може решењето на Комисијата да го поништи, укине или измени.

Член 5

Комисијата има своја одделна пресметка на приходот и расходот во рамките од пресметката на приходот и расходот на Претседателството на Владата ФНРЈ.

Претседателот на Комисијата е наредбодавач за извршување пресметката на приходот и расходот.

Член 6

Комисијата за кооператорството при Стопанскиот совет ФНРЈ оснуена со Решењето на Стопанскиот совет ФНРЈ бр. 935 од 28 август 1945 година се укинуе, а нејзиното работење го превзема Комисијата за кооперациите при Претседателството на Владата ФНРЈ.

Член 7

Поблиски одредби за извршување на оваа уредба пропишуе со правилник и напатствие Претседателот на Владата ФНРЈ.

Член 8

Оваа уредба влегуе во сила со денот на нејзиното објавување во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

16 декември 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

723.

На основа чл. 1 Законот за овластување Владата ФНРЈ за донесување уредби по прашањата од народното стопанство, Владата ФНРЈ пропишуе

УРЕДБА

ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Државните стопански претпријатија и установи, кои што имаат имотна правна самостојност и одделна пресметка на приходот и расходот, се должни да заклучуваат договори за сите работи кои што произлегуваат, било од меѓусебни односи, било од односот со трети лица, по прописите од оваа уредба и правилниците кои што ќе бидат донесени врз основа на оваа уредба.

Член 2

Спогодбите кои што произлегуваат од договорите заклучени по прописите на оваа уредба и правилниците имаат сила на граѓанско-правни обвези.

Член 3

Договорните странки се должни строго да се придржуат на договорните обвези.

Странките се ослободуваат од договорните обвези само заради дејство на повисока сила. Како повисока сила ќе се смета, покрај природните (елементарните) собитија кои што не можеле да се предвидат во моментот на заклучувањето договорот и кои што го спречиле неговото извршување, уште и:

а) ако извршувањето на договорот е било условено со увоз на сировини или стока од иностранство, кој што изостанал заради објективни тешкотии;

б) ако извршувањето на договорот е оневозможено со мерките од општа природа кои што ги довеле државните органи во вршењето на својата надлежност.

Член 4

Државниот службеник со чија вина ќе биде проузарочена на претпријатието било каква штета при заклучувањето и извршувањето на договорот (плаќање конвенционална казна, плаќање камата, настанала штета и др.) е должен да ја надокнади штетата на односот претпријатието спрема степенот на својата вина.

Дисциплинската и кривичната одговорност на таков службеник се одредува по постоеќите прописи.

Член 5

Споровите кои што ќе настанат од договорите заклучени меѓу државните стопански претпријатија ќе се решаваат со државна арбитража.

Споровите кои што ќе настанат меѓу државните стопански претпријатија од една страна и кооперациите, кооперациите или приватни стопански претпријатија, приватни физички или правни лица од друга страна, доколку не е договорена државната арбитража, ќе ги решаваат надлежните судови.

Член 6

Се овластува Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да со одделни правилници пропишува правила и услови за заклучување посидни видови на договори.

Член 7

Се овластува Претседателот на Стопанскиот совет на Владата ФНРЈ да донесува објаснувања и напатствија потребни за примена на оваа уредба.

Член 8

Владите на народните републики можат во случај на потреба да донесат прописи за заклучување договори за мешовити претпријатија од локално значење, претпријатија под сектор и под управа на државните органи макар по кој основ.

Член 9

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

16 декември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија

Јосип Броз-Тито, с. р.

724.

На основа чл. 4 Законот за овластувањето на Владата ФНРЈ за внесување уредби по прашањата од народното стопанство, по предлог на Министерот на надворешната трговија, Владата ФНРЈ пропишува

УРЕДБА

ЗА ТРГОВИНСКАТА КОМОРА ФНРЈ

I Општи одредби

Член 1

Со цел на унапредување економските, а првенствено трговинските врски на Федеративна Народна Република Југославија со иностранство се оснива Трговинска комора ФНРЈ со седиштето во Белград.

Подрачјето на Трговинската комора ФНРЈ ја обвуква целокупната територија на Федеративна Народна Република Југославија.

Трговинската комора ФНРЈ е правно лице.

Член 2

Задачата на Трговинската комора ФНРЈ е:

а) да воспоставува и одржува работни и друштвени врски со инострани трговски и други стопански организации;

б) да соработува на организирање меѓународни панаѓури на урнеци во земјата и да учествува на инострани панаѓури и изложби;

в) да соработува на пролагањата на надворешната трговија на Федеративна Народна Република Југославија; и

г) да врши други работи кои што ќе и бидат доверени со посидни закони, уредби и правилници.

Член 3

Редовни членови на комората се претпријатија со седиште во Федеративна Народна Република Југославија, кои што вршат во поголем обем надворешно-трговински работења, како и установи и организации кои што се директно заинтересирани за унапредувањето на надворешната трговија ФНРЈ.

Одлуката за прием во членство ја донесува претседателството на комората по барање на претпријатието, установата односно организацијата. Против одлуката на претседателството за одбивање може да се поднесе жалба до советот на комората, а против одлуката на советот до собранieto на комората, чијата одлука е конечна.

Комората има почесни и дописни членови кои што ги избира собранieto на комората по предлог на советот на комората.

II Органи на комората

Член 4

Највисок орган на комората е собрание. Право на участие на собранieto имаат сите редовни и почесни членови на комората.

Редовното собрание се одржува секоја календарска година на позив на советот на комората. Во извонредното свикување на собранieto може да го бара советот на комората, Министерството на надворешната трговија ФНРЈ, надзорниот одбор на комората, или една третина на редовните членови на комората.

Собранieto донесува статут на комората, план на работењето и годишна пресметка на приходите и

расходите, утврдуе годишни заклучни сметки; избира совет и надзорни одбор на комората; и ја контролира работата на советот и надзорниот одбор и го одзива советот и надзорниот одбор.

Статутот на комората содржи поблиски одредби за устројството и начинот на работењето на комората. Статутот го одобруе Министерот на надворешната трговија ФНРЈ.

Член 5

Советот се состои од 30 членови кои што ги избира собранието на три години од редот на редовните членови на комората. Советот на Трговинската комора ФНРЈ раководи со целокупното работење на комората.

Советот прима предлог на комориниот статут односно неговите измени и дополнуења, предлог на планот на работењето, предлог на годишната пресметка на приходите и расходите, предлог на годишните заклучни сметки кои што има да му се поднесат на собранието, го избира и одзвучуе претседателството на комората и генералниот секретар.

Член 6

Извршни орган на советот е претседателството. Претседателството се состои од претседател, двајца потпретседатели и три члена. Претседателството се избира на година дена.

Претседателството заслава најмалку еднаш месечно.

Претседателството особено е надлежно да решава за сите прашања кои што не слагјаат исклучително во надлежност на други органи на комората и да се грижи за извршуење одлуките на собранието и советот на комората.

Член 7

Претседателот је претставуе комората. Тој претседава на собранието и на седниците на советот на претседателството, раководи со извршуењето на нивните одлуки. Отсутниот или спречениот претседател го застапуе еден од потпретседателите.

Актите на комората ги потпишуе претседателот и генералниот секретар.

Член 8

За вршењето на текујќите работи комората има своја администрација, со која што раководи генералниот секретар.

Генералниот секретар е службеник на комората. Тој обвезно присуствуе на собранијата и седниците на советот и претседателството со право на советодавен глас.

Член 9

Надзорниот одбор се состои од пет членови кои што ги избира собранието на три години од редовите на редовните членови.

Надзорниот одбор се конституише сам избирајќи од својата средина претседател, потпретседател и секретар.

Надзорниот одбор врши надзор над материјалното и финансиското работење на комората.

Член 10

Општата контрола над законитото работење на комората ја врши Министерот на надворешната трговија ФНРЈ.

Министерот на надворешната трговија ФНРЈ може, во рок од 30 дена од денот на нивното донесуење, да обустави или укине секоја одлука на собранието, советот или претседателството на комората ако е противна на законите и на други прописи.

Министерот на надворешната трговија ФНРЈ може да го распушти советот, претседателството и

сите одбори на комората кога установи оти тие работат противно на закон, уредба или статутот. Во тој случај нов избор на овие органи мора да се изврши најдалеку во рок од два месеца.

III Приходи на комората

Член 11

Приходи на комората се:

- а) членски допринос (уписнина и членарина);
- б) такси за уверења и услуги кои што комората ги дава на интересентите;
- в) приходи од коморините установи, приредби и публикации;
- г) државни дотации.

Годишната пресметка на приходите и расходите на комората, височината на членските доприноси и такси, како и годишните заклучни сметки ги одобруе Министерот на надворешната трговија ФНРЈ во согласност со Министерот на финансите ФНРЈ.

IV Надворешно-трговинска и поморска арбитража

Член 12

При Трговинската комора ФНРЈ можат да се оснуат надворешно-трговинска арбитража и поморска арбитража.

Член 13

Со надворешно-трговинската арбитража ќе се решаваат спорови од трговинска природа кои што ќе настанат од надворешно-трговинскиот промет на домашните организации, установи и претпријатија со инострани организации, установи и претпријатија.

Со поморската арбитража ќе се решаваат спорови кои што ќе настанат во поморскиот промет со иностранство, како што се: извршуење на договор за поморски превоз; примена на поморските тарифи; осигуруење пловни објекти и осигуруење теретот на превезените пловни објекти; агентурски работи во врска со трговијата на поморските превози, превоз извршен по теретница (коносман); награда за укажана помош на поморските пловни објекти едни на други; спорови настанати заради судар на поморските пловни објекти; спорови заради штети нанесени од страна на поморски пловни објекти на луцките и пристанишките постројки и други.

Надворешно-трговинската арбитража и поморската арбитража можат да ги решаваат споровите меѓу странките само ако е писмено договорена нивната надлежност.

Член 14

Одлуките на овие арбитражи, со кои што се решава спорот, имаат меѓу странките сила на правосилни пресуди на домашните редовни судови и против нив нема место на жалба.

Член 15

Надворешно-трговинската арбитража и поморската арбитража се состоат од претседател, потпретседател и потребен број на постојани арбитражи, кои што советот на комората ги поставуе секоја година одделно за надворешно-трговинската арбитража, а одделно за поморската арбитража.

Споровите, како пред надворешно-трговинската така и пред поморската арбитража, ги решава совет од три члена во кого секоја од странките именуе по еден арбитер од редот на постојаните арбитражи од оваа арбитража, а овие го избираат претседателот на

советот. Во случај именованите арбитражи да не се сложат во изборот на претседателот на советот, овој го одредуе претседателот на надворешно-трговинската односно поморската арбитража.

Странките може да се договорат спорот да им го одлучи арбитер-поединец кого договорно ќе го именуат.

Член 16

Постапката пред надворешно-трговинската односно поморската арбитража се започнуе по предлог на странката, која што истовремено го одредуе и својот арбитер. Во случај да другата странка на позивот и во оставениот и срок не именуе свој арбитер, овој арбитер го одредуе претседателот на надворешно-трговинската односно поморската арбитража.

Член 17

На расправата пред арбитражниот совет странките односно нивните застапници, по правило треба да присуствуваат. Во случај да една или обете странки изостанат од расправата, спорот може да се реши и во нивното отсуство.

Член 18

Потребните докази должни се да ги поднесат самите странки, но и арбитражниот совет може по сопствена иницијатива да нареди изведување на некои докази и да прибавуе мислења на стручњаци и вешти лица.

Член 19

Арбитражниот совет ги донесуе своите одлуки со мнозинство на гласови врз основа на проведената расправа, земајќи во оглед договор, трговински обичаи — узанси и законски прописи.

Член 20

Одлуките на арбитражните совети странките ги извршуваат во одредениот срок. Во случај да странката не ја изврши одлуката, арбитражниот совет може, по предлог на другата странка, да одлучи за начинот и средствата на извршувањето.

Државните органи надлежни за извршувањето на судските пресуди должни се да ги извршуваат правосилните одлуки на арбитражните совети.

Член 21

Поблиски одредби за устројството и постапката на овие арбитражи ќе пропише за надворешно-трговинската арбитража со одделен правилник Министерот на надворешната трговија ФНРЈ во согласност со Министерот на правосудието ФНРЈ, а за поморската арбитража уште и во согласност со Министерот на поморството ФНРЈ.

V Завршни одредби

Член 22

По влегувањето во сила на оваа уредба Министерот на надворешната трговија ФНРЈ ќе именуе иницијативен одбор на комората со задача најдалеку во срок од два месеца да свика оснивачка скупштина на комората, заради донесување статут на комората, и избор на советот и надзорниот одбор.

Член 23

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“.

16 декември 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Министер на надворешната трговија,
инж. Никола Петровиќ, с. р.

725.

На основа членот 24 Законот за регулирање платниот промет со иностранство (Девизниот закон) и чл. 37 Законот за уредување и рабетење на кредитниот систем, издавам

~~НАРЕДБА~~

ЗА ОБВЕЗА НА ДОМАШНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТАНОВИ ДА ЈА ОСИГУРУВАТ СТОКАТА КАЈ ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД ФНРЈ

Сите домашни претпријатија и установи било да извозуваат стока во иностранство или ја увозуваат од иностранство а преносот го вршат на свој ризик, можат стоката да ја осигураат само кај Државниот осигурителен завод ФНРЈ (ДОЗ).

Во случај да осигурувањето на транспортот мора да се заклучи кај некое инострано осигурително друштво, ова може да се обави само преку Државниот осигурителен завод ФНРЈ, и тоа по претходното одобрење на Банковно-валутното одделение на Министерството на финансите ФНРЈ. Ова одобрење го прибавуе Државниот осигурителен завод ФНРЈ.

Непридржувањето кон оваа наредба се смета како девизен прекршај, казнив по Девизниот закон.

VII бр. 25006
9 декември 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

726.

РЕШЕЊЕ

ЗА ФРАНКО И ПОРТО МАРКИ „НЕДЕЛА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ“

Се одобруе штампање франко и порто марки „Недела на Црвениот крст“ во вредност од по 0,50 динари. Бојата на франко марката е светло браон, а на порто светло зелена.

Цртежот на марките прикажуе од војната опустошен предел. Во горниот дел на марката, при врвот над сликата, е испишан називот на државата „Југославија“ во обете писмена. Во левиот горни агол е отиснат крстот во црвена боја, а под крстот е ознака на франкатурата „0,50“. На порто марката е испишан уште и зборот „порто“, со кирилица во црвена боја и тоа под ознаката на крстот и франкатурата.

Франко марки е оштампано 8,000,000 парчиња, а порто марки 1,000,000 парчиња.

Овие марки обвезно ќе се лепат на сите поштански испратки за сето време траењето на „Недела на Црвениот крст“, која што за оваа година е одредена од 1 до 7 јануари 1947 година заклучно.

Марките ќе се пуштаат во течај на 1 јануари 1947 година, а ќе ги продаваат и употребуваат сите пошти во државата до 7 јануари 1947 година заклучно.

М. бр. 28420

13 декември 1946 година

Белград

Министер на поштите,
др Драго Марушич, с. р.

УКАЗИ

УКАЗ

На основа членот 74 точка 14 Уставот ФНРЈ, а во врска членот 7 Законот за Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, Претседателството на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија, по предлог од Претседателот на Владата ФНРЈ

решава

да Министерот на финансите на Владата ФНРЈ Сретена Жујовиќ за време неговото бавење во иностранство го заменуе Претседателот на Стопанскиот совет и Министерот на индустријата на Владата ФНРЈ Борис Кидрич.

У. бр. 679

16 декември 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

Секретар,

Претседател,

Миле Перуничич, с. р.

др Иван Рибар, с. р.

ОДЛИКОВАНИА

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

решил

да се за умешност во командување и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба одликуваат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајори: Хвани М. Јово, Мандиќ Ј. Јовица, Милишевиќ Ђ. Бобо, Миљуш С. Дане и Павичиќ Ј. Иван;
капетани: Бараћ Миле, Башкот Ђ. Симо, Берковиќ Ј. Ђуро, Дивјак М. Стево, Добричиќ М. Петар, Кезеле Ј. Славко, Колунџија П. Саво, Ковач М. Петар, Крећа А. Петар, Лалиќ И. Миле, Ливада Н. Павло, Локас М. Анте, Мајсторовиќ М. Душан, Меѓуљ Ј. Јосип, Мишиќ С. Миле, Милетиќ Ј. Данијел, Мишчевиќ А. Петар, Мишчевиќ П. Симо, Мом-

чиловиќ М. Раде, Наранчиќ Ј. Божо, Радука Ј. Томо, Рајчевиќ М. Душан, Рибич А. Петар, Секуловиќ М. Бранислав, Смиљаниќ Танасија, Шијан П. Драган, Васиљевиќ Ђ. Никола и Зорица Александар;

поручници: Арадица С. Дане, Беширевиќ Ј. Мица, Бибиќ И. Никола, Блануша Ђ. Марко, Бољковац Н. Драгутиќ, Бориќ Ј. Никола, Босанац Р. Мирко, Бркиќ Д. Милан, Црногорац И. Илија, Цветичаниќ И. Стојан, Цвијановиќ И. Петар, Цвитан Т. Никола, Добројевиќ М. Бранко, Дракула С. Никола, Кнежевиќ Д. Никица, Кончар М. Милош, Краиновиќ Ј. Милан, Кривокућа М. Михајло, Кућан Л. Рудолф, Матиќ Б. Вукашин, Мажибрада Ј. Мирко, Мендеш М. Давор, Медиќ Ј. Дане, Милковиќ И. Ђуро, Милојевиќ М. Бранко, Мириќ Б. Илија, Мрђа С. Божо, Мркиќ М. Драган, Наранчиќ С. Симо, Његован Д. Миле, Плећаш Љубица, Влаисављевиќ М. Богдан, Војновиќ Н. Марко, Вујиновиќ Р. Никола, Вуњак Ј. Јово и Загорчиќ А. Мустафа;

потпоручници: Јеловац М. Милан, Крањовиќ П. Милка, Рашета Д. Мане, Рашета М. Никола, Узелац Ђ. Дане, Заклан М. Никола и Жигиќ П. Раде;

заставници: Дрље М. Анте, Момиќ М. Љубан и Наранчиќ Р. Никола;

Бајиќ О. Јоцо, Царев Р. Анте, Јанковиќ М. Ранко, Вејновиќ Невенка, Веселица Ј. Јово, Војковиќ М. Бошко, Враншевиќ С. Стојан;

ст. водник Вукота С. Мара;

Вујиќ С. Никола;

борци: Цетиниќ-Туњар Ф. Динко, Цетиниќ К. Франко, Цетиниќ И. Иван и Новак М. Владимир.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајор Мандиќ Ј. Јовица;
капетан Слијепчевиќ И. Перо;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Црнобори Б. Владо, Комленац Ј. Обрад, Кребер И. Стјепан, Кркаћ Г. Стево, Ловриќ А. Звонко, Магиќ И. Иван, Мариќ М. Грга, Милхофер Д. Драгутиќ и Вујачковиќ И. Јанко;

поручници: Бегановиќ Б. Хамдо, Бјелаковиќ И. Ранко, Блануша С. Јово, Блажевиќ Ф. Артур, Чанковиќ Д. Ђуро, Чаушиќ И. Борислав, Чиркиќ Г. Стево, Ђосиќ М. Илија, Даничиќ М. Владимир, Дејановиќ Н. Милиќ, Детељиќ М. Иван, Детељиќ И. Мато, Ђуриќ И. Фрањо, Јеличиќ Т. Динко, Келиш Стјепан, Кликовац Ђорђе, Кнежевиќ Д. Никола-Драгоја, Кобасиќ Т. Стјепан, Крњиќ О. Милан, Лазаревиќ М. Димитрије, Мајсторовиќ Ч. Младен, Маљковиќ Д. Душан, Марчетиќ М. Мане, Мариќ Ј. Бране, Марко-

водници: Басара М. Милош, Видиќ М. Стојан и виќ Д. Стеван, Медиќ Б. Петар, Милеусниќ Ј. Мићо, Мириќ Б. Раде, Пленча Н. Радомир, Рендулиќ М. Марко, Шабатовиќ М. Раде, Шпрљан В. Ивица, Шушњар М. Милево, Трбојевиќ Ј. Марко, Трукуља Р. Душан, Валковиќ А. Лука, Вавруш Ј. Стјепан, Вјештица Ђ. Дане, Влаисављевиќ Д. Ђуро, Вукиќ С. Игњац и Жупаниќ Д. Ђуро;

потпоручници: Богдан М. Маже, Божаниќ Ф. Јаков, Царевиќ Д. Милан, Црнобрња М. Божо, Чурчиќ К. Јован, Дежмаљ М. Ловро, Добриќ Т. Славко, Лучиќ Б. Иван, Ђукиќ М. Лазар, Јармак А. Иван, Јолиќ Ј. Марко, Јовановиќ М. Радивоје, Клашња Б. Илија, Кљајиќ М. Милан, Кнежевиќ С. Мирко, Кордиќ Р. Милан, Кордун А. Драго, Косановиќ И. Милан, Кошњак Т. Стјепан, Кубет Г. Стеван, Куловиќ С. Милан, Кунстл Ф. Фрањо, Кунштиќ А. Људевит, Лапов Н. Никола, Лончар Ф. Иван, Маковица Б. Јосип, Машуловиќ С. Никола, Матијевиќ А. Ђуро, Мавровиќ С. Томо, Милан Ј. Мирко, Миљеновиќ С. Илија, Першинџиќ П. Мартин, Петриќ И. Мако,

Сљепчевић Б. Милош, Тркуља И. Јово, Ведрина П. Звонко, Вујовић Л. Војо, Вукаловић Н. Лука, Заклан С. Исо и Зјачић М. Гедо;

заставници: Адамовић П. Мирко, Арлов С. Стево, Барешки Ј. Милош, Бјелобаба Г. Мирко, Блануша Н. Јово, Чубретовић-Бебић Ј. Недељка, Чубретовић Ј. Вељко, Чубрило М. Илија, Добросављевић М. Ђорђе, Достичић С. Гојко, Каменовић А. Иве, Каназир Д. Никола, Кнежевић С. Јово, Корунић М. Стјепан, Ковачевић С. Ибро, Лукин И. Иве, Лончарић П. Анкица, Малнар С. Иван, Микашиновић С. Милош, Милић Ј. Мирослав, Миловић Д. Милан, Миљковић Н. Милан, Мирошевић А. Анте, Мршић А. Томислав, Радошевић М. Јово, Ристић М. Љубиша, Шпепа Ђ. Никола, Томић М. Иван, Тришић Љ. Драгиша, Васић С. Живојин, Влаисављевић С. Вељко, Вулеткић Ј. Никола и Зечевић М. Владимир;

Бајић П. Гојко, Беровић С. Милан, Босна Ј. Олга, Бујић Милица, Децрња М. Душан, Добрић Б. Јосип, Драгојевић Ј. Јосип, Душек Ј. Фрањо, Калебић Ј. Мијо, Калебић П. Роко, Кларић Ш. Дује, Кнежевић Д. Јелена, Колунџић Н. Мане, Коменковић А. Иво, Ковачевић И. Јозо, Кукић Т. Душан, Лалић Ђ. Богдан, Лалић Ш. Марија, Љубишић О. Ђуро, Марковић А. Тонко, Михаиловић П. Тугомир, Мирковић Јаков, Мише Ј. Иван, Митар И. Бојко, Момчиловић Н. Јелка, Мустак А. Јанко, Муштра М. Мијо, Павић Д. Владимир, Поповић П. Радмила, Ручинић М. Душан-Никола, Штековић Д. Мишо, Шушњарац Ј. Милан, Варга С. Драгутин и Заниновић Ј. Јуре,

ст. водници: Бајић Ч. Манојло, Бањанин Д. Мићо, Батинић М. Стево, Бига Д. Душанка, Бједановић С. Вујо, Болић Ђ. Илија, Босић К. Душан, Бошњак М. Душан, Божичковић Д. Раде, Чачић П. Милан, Добрица П. Ђорђе, Докић Ђ. Милан, Дошеновић М. Дамјан, Драгосавац Н. Милан, Ерор В. Стеван, Грбић М. Славко, Јаковац М. Јуре, Јовановић И. Иван, Јовић М. Бранко, Јуришић Н. Ђуро, Кењало М. Јован, Кајић Ш. Душко, Каталинић А. Јосип, Кларић А. Јандрџа, Кљајић И. Миланко, Комадина С. Васо, Кораћ И. Владо, Крапчећ М. Валентин, Кукић С. Мирко, Латин А. Мијо, Лалић М. Дане, Лемачић М. Душанка, Леринић Ј. Стјепан, Левач Ф. Фрањо, Лончаревић А. Фердо, Лукић В. Гојко, Љубовић В. Раде, Маричић А. Павле, Марјановић С. Милан, Мексичовић С. Недељко, Михаиловић М. Симо, Милашиновић И. Митар, Модрушан И. Јосип, Мрђа Ђурађ, Муштра М. Филип, Радмировић Ђ. Никола, Радошевић Раде, Рапајић В. Никола, Репач Н. Матије, Ропчевић В. Никола, Трпојевић Н. Саво, Турк Ј. Иван, Врањарић П. Антуц, Вујенић М. Јово, Вулама М. Стјепан, Жестић И. Мица и Живковић С. Љубоја;

водници: Алинчић Ђ. Миле, Анушић Т. Ђуро, Бајевић А. Велимир, Бакиш В. Јован, Балаћ С. Миле, Баришић П. Војислав, Барковић И. Ева, Бига М. Петар, Бијелић Д. Ђуро, Бјеливук М. Миле, Божичковић Р. Радосав, Џирк Ј. Мишко, Црнобрња Н. Саво, Цвијановић Н. Даци, Докмановић П. Ђуро, Дукић Т. Јово, Јаворина М. Стево, Јурешкић И. Мирко, Клешић Ј. Јосип, Кнежевић С. Бошко, Костанић М. Барница, Ковач Д. Ловро, Ковач Т. Милан, Ковачић И. Ђуро, Кукоц М. Мато, Лацковић А. Јозо, Лежанић В. Раде, Ловре М. Мијо, Марић И. Душан, Мариновић М. Анка, Михаелић М. Фрањо, Милиновић М. Стево, Мирић Н. Јосо, Мушкиња Р. Илија, Мутаџић М. Саво, Рајчевић Ђ. Стеван, Радаковић К. Петар, Ромић И. Јосип, Рудеж М. Душан, Тркуља Ђ. Мило, Тркуља М. Раде, Тртица П. Стево, Тубић М. Роса и Војводић Г. Петар;

мл. водници: Бален Ј. Милан, Бијелић Д. Ђуро, Бодерајац Ј. Миле, Богојевић М. Лазо, Богуновић П. Јовица, Болић Б. Стево, Бошњак Б. Паво, Божић М. Данијел, Девич А. Ђуро, Дмитровић Ј. Бранко, Дмитровић Н. Дмитар, Дотлић Р. Петар, Драгојевић С. Бранко, Дреповић С. Ранко, Дринић Н. Милан, Бурац М. Блаж, Цодан Ј. Гојко, Јермеић С. Дамјан,

Којчиновић В. Савинка, Коларић Ђ. Иван, Коснер Ј. Стево, Ковачевић Ј. Лазар, Кумпаре Ј. Мирко, Љиљак М. Милан, Маринковић И. Максим, Марковић Л. Јово, Маширелић В. Лазо, Матак И. Перо, Медич Н. Драган, Опалић Стојан, Поповић И. Мика, Прејел А. Владо, Раднић М. Миле, Рапајић М. Бајо, Рашета М. Дане, Рикановић С. Стево, Рудан М. Никола, Варница М. Радивој, Врачар С. Драган, Заставниковић М. Душан и Зубић П. Славко;

десетари: Дмитровић Л. Мићан, Дујановић Ђ. Миле, Јанчетић П. Маријан, Лалић П. Лазар, Лешаја Ј. Владо, Макивић Н. Бранко, Мркобрат М. Милош, Влаисављевић Н. Јово, Воиновић С. Љубан, Вујић Л. Стево и Зорић Б. Бошко;

борци: Антонић Ј. Остоја, Атијас Ј. Давид, Берић К. Саво, Бертонцељ М. Јосип, Бијелић П. Стево, Бонифачић И. Емилија, Боројевић Л. Саво, Босанац Ј. Бојко, Босанац Б. Петар, Босанчић А. Адам, Божиновић Ф. Антуц, Џебало М. Кузма, Џикић П. Габријел, Чачић Ф. Матија, Додовић И. Јаков, Дмитрић Р. Владо, Добро Ј. Никола, Додик М. Миле, Доланац С. Малиша, Драгичевић Ј. Милан, Драгојевић Н. Иван, Јузбашкић А. Јосип, Калевић С. Милан, Капор Ф. Анте, Кариновић Ђ. Милева, Катич Б. Дане, Катич Ј. Јосо, Казанац С. Владо, Кљајић П. Стево, Кларић Н. Иван, Класнетић Б. Каменко, Клашња М. Буда, Кнежевић М. Љубан, Књегичић С. Петар, Кордић С. Душан, Королија М. Тоде, Косијер Г. Стево, Кошуткић Н. Илија, Котораш М. Анте, Ковач Ј. Мартин, Ковачевић Т. Анте, Козлина Ц. Мирко, Кожуд С. Марко, Краиновић М. Драган, Крајновић С. Станко, Крајић И. Андрија, Кратки М. Милан, Крижетић А. Иван, Крста Д. Никола, Кртинкић М. Илија, Крухак В. Даница, Карушек С. Иван, Кучековић Ф. Перо, Кукић М. Симо и Кузманкић М. Анђелко;

борци: Лалић П. Блажо, Лемаић П. Мићо, Липовац Ј. Фрањо, Мађерчић А. Ђуро, Маглић Ј. Неђељко, Максић Стеван, Мандић М. Јела, Мандић Н. Невенка, Магић С. Саво, Матијашевић М. Маринко, Матковић Д. Динко, Матутиновић М. Вељко, Михаљевић В. Гавро, Милашиновић С. Јован, Милетић П. Драго, Милошевић И. Давор, Миловић М. Јово, Млабен Р. Мирко, Мркоњић М. Цаво, Муфардин С. Мартин, Муштра Н. Иван, Ненадовић В. Петар, Новачковић Л. Никола, Пауца С. Мићо, Пав Г. Јосип, Павковић Б. Бранко, Петровић Ј. Катица, Пилица В. Драго, Поповић М. Смиља, Радановић П. Душан, Раден А. Здравко, Дадмиловић С. Петар, Рафај С. Јурај, Шкорић А. Чедомир, Штаковић М. Милан, Штековић Л. Душан, Штековић Л. Лука, Штековић В. Љубан, Штрбац С. Душан, Шустер М. Јосип, Тодоровић С. Здравко и Узур Т. Младен;

борци: Варичак П. Богдан, Васиљевић А. Крста, Важић Ј. Божица, Вињарски М. Јосип, Влаисављевић Б. Буда, Влајић Л. Никола, Војновић С. Јово, Врањешевевић Л. Душан, Врховац Ђ. Вршко, Вујаковић Ј. Стево, Вујасин М. Драган, Вујић М. Илија, Вукојевић С. Перо, Вукомановић С. Стево, Вуковић И. Иван, Зеидлагић М. Ибрахим, Зоретић Д. Никола, Зудић И. Херман, Жарковић Т. Гојко, Жарковић Д. Крста, Жупан В. Јанко, Шабич М. Маријан, Шантић М. Јосо, Шеман-Грејача И. Антон, Шепаровић-Бурџић М. Иван, Шеман И. Иван, Шепаровић Ф. Марија, Шепаровић-Мажин К. Петар и Страдиот И. Иван.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

заставник Никитовић Д. Небојша;
водник Војводић Н. Ђорђе.

Бр. 412

9 август 1946 година

Белград

Секретар,

М. Перуничич, с. р.

Претседател,

др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна
Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

р е ш и л

за умешност во командуење, покажана храброст
и особени заслуги за народ стечени во текот на
народноослободителната борба да се одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

капетани: Габриќ С. Лазо, Павловиќ-Бакиќ Р.
Мићан и Старчевиќ М. Фране;

поручници: Ђујиќ М. Бранко и Војновиќ М. Ни-
кола;

капетан Ђурувија Милош;
поручник Хаџиселимовиќ Нијаз.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Ковачевиќ А. Алојз и Мацура С. Дми-
тар.

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

капетани: Кнежевиќ Ш. Јосип и Старчевиќ М.
Фране,

поручници: Азаповиќ Г. Петар, Бреберина С.
Бранко, Гргуриќ И. Јосип, Грудниќ М. Божо, Ивко-
виќ Р. Милан, Капетановиќ Р. Душан, Кљакковиќ-
Гашиќ К. Марин, Корбар Ј. Јосип, Крагуљац М.
Симо, Кривокућа М. Бранко, Купец Ј. Иван, Малиќ
Б. Милић, Маравиќ Д. Ђуро, Мравовиќ Р. Душан,
Мрвош П. Божо, Паѓан М. Перо, Паиќ П. Петар,
Пругиниќ С. Марко, Рајачиќ Б. Гојко, Сабљак И.
Стјепан, Срнец А. Иван, Шијан Н. Милан, Штрукељ
Т. Анте, Трухиќ М. Владо и Вујасиновиќ А. Перо;

потпоручници: Чормаковиќ С. Милош, Диклиќ
Р. Петар, Клипа М. Раде, Кукиќ Ђ. Драган, Орлиќ
М. Мане, Радовиќ Н. Јандре и Раѓеновиќ Ђ. Душан;

заставници: Бига Ј. Богдан, Чачиќ Ј. Миле, Ду-
дуковиќ М. Ђуро, Граора К. Илија, Гвозденовиќ С.
Раде, Каран М. Никола, Кнежевиќ Н. Дане, Љепо-
виќ М. Урош, Малиќ Б. Бошко, Милојевиќ Г. Све-
тозар, Палчиновиќ Ф. Ибрахим, Растовац Ђ. Милу-
тин, Рудан Н. Милић, Шкориќ Н. Стеван и Златар
М. Максим;

ст. водници: Банда Г. Михајло, Баришиќ М. Ма-
то, Батало Ђ. Душан, Бунчиќ И. Никола, Бутковиќ
Ј. Фране, Белиќ Ј. Никола, Генераловиќ С. Бранко,
Хајдуковиќ Н. Мирко, Јакшиќ Б. Вучега, Јанус Ј.
Милош, Јураса Б. Никола, Клиска С. Вукашин, Ку-
рузовиќ Д. Раде, Кузмиќ М. Станко, Медич Р. Стево,
Мирковиќ Д. Стево, Мориќ М. Крсто, Никшиќ Н.
Гојко, Подкоњак Р. Миле, Рајшиќ В. Бранко, Реса-
новиќ Д. Љубан, Рудан Н. Петар, Савиќ Т. Мило-
рад, Шиме Мориќ Мијата, Тепавац Н. Илија, Тома-
шевиќ Т. Душан, Вукас Ђ. Милета и Иѓањер И. Јо-
сип;

водници: Блажевиќ Ђ. Гојко, Богдановиќ М. Ду-
шан, Ђорѓа С. Јанко, Радошевиќ М. Дане и Савиќ
Р. Бранко;

мл. водници: Божиќ С. Илија и Јурјевиќ М.
Ранко;

борци: Дудуковиќ Т. Јосо, Грозданиќ Н. Лука,
Кослиќ И. Мићо, Ловриќ Ђ. Ђуро, Полимац Н. Ми-
ле, Вукелиќ Ј. Душан и Бастијиќ Б. Никола;

Бионда А. Јосип, Бјеливук Ј. Никола, Блануша
В. Миле, Царевиќ Ђ. Матија, Ђуриќ М. Драган, Грао-

вац И. Васо, Гверин Б. Ђина, Халовања М. Бранко,
Ивковиќ В. Перо, Јањанин М. Никола, Јапунчиќ Ђ.
Никола, Јурчиќ Ф. Миле, Кланац П. Шиме, Кнеже-
виќ Р. Ђорђе, Кнежевиќ Н. Стево, Лабус В. Мићо,
Лукач Ђ. Милан, Лусавец Ј. Мирко, Маџут Г. Јанко,
Марас Ј. Милан, Машиќ С. Никола-Маша, Миличиќ
М. Јозе, Мишевиќ Н. Душан, Ожоговиќ И. Драго,
Павиќ М. Душан, Сурла Д. Мане, Шекета М. Ан-
дрија, Штрбац Н. Мирко, Штуљиќ Ђ. Дане, Швори-
ниќ Т. Маријан, Томашевиќ М. Илија и Жнидарец
Ж. Фране;

капетан Ђурувија Милош.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

поручници: Маџан С. Стјепана, Прерадовиќ Л.
Милован и Јуниќ М. Јанка;

потпоручници: Бодловиќ Н. Милан и Вишиќ Д.
Илија;

заставници: Карамарковиќ И. Милован, Матије-
виќ М. Милић, Рудан С. Симо и Сабљакковиќ К. Дер-
виш,

ст. водници: Бјелиќ М. Михајло, Божичевиќ С.
Иван, Брадач П. Стјепан, Гуштиќ Ф. Јосип, Холин-
ски С. Петар, Кориќ Г. Гнатија, Кривокућа Ђ. Васо,
Милосављевиќ С. Никола, Палеќко А. Милан, Рада-
ковиќ Ј. Јово, Раѓеновиќ Ј. Душан и Ролиќ К. Ми-
лан;

водници: Цветко Ј. Мирослав, Хлад Ф. Јосип,
Остоиќ И. Саво и Позниќ Ж. Петар;

мл. водници: Иванковиќ М. Симо, Кривокућа Ј.
Ђуро и Вујашиќ В. Спасоје;

десетар Медаковиќ Ђ. Мићо;

борци: Античевиќ Ј. Томислав, Барбир Ј. Милан,
Даниловиќ М. Раде, Хрговиќ Ф. Фране, Јатас Г.
Мане, Магузалем Ј. Маго, Михановиќ М. Иван, Ми-
љановиќ Д. Раде, Рапаиќ С. Јово, Росиќ М. Петар,
Стојаковиќ Р. Мирко и Трбојевиќ М. Раде;

Бјелиќ Ј. Сако, Дукиќ Д. Милош, Меџут Ђ.
Милош, мандиќ Ј. Божо, Мавра А. Анта, Пољак Ф.
Јакоб, Рудец П. Алојз и Шумулија А. Милош.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

заставници: Ђурђевиќ С. Никола, Сучевиќ С. Ни-
кола и Трбојевиќ Р. Милан;

ст. водници: Југбаша С. Перо, Вујановиќ М.
Станко и Вукелиќ Д. Јанко;

водници: Беговиќ М. Симо и Пилиповиќ Ј. Миле;

мл. водници: Мештровиќ А. Ловрик, Милиќ Н.
Павао, Милишевиќ М. Михајло, Мутиќ М. Милан,
Пашиќ Б. Лазо и Витос Р. Петар;

десетари: Арсениќ С. Радосав и Јадраниќ Ф. Ми-
љенко;

борци: Бешир Р. Миле, Бјелобрк Н. Јово, Боби-
нац П. Крешо, Божиќ Т. Тешо, Црнковиќ П. Милан,
Црвиќ М. Јанко, Ђелаловиќ Б. Мехо, Џдан Ј. Дане,
Јајиќ Р. Јован, Јосиповиќ А. Веселин, Колунџија М.
Душан, Косановиќ М. Никола, Крајчиќ С. Милутин,
Куниќ М. Драгиќев, Маџут Ј. Милан, Мачешиќ М.
Петар, Медаковиќ Г. Раде, Метикош Ж. Стеванов,
Милошевиќ Р. Михајло, Рестовиќ М. Анте, Скакеља
Ј. Стјепан, Стојанац М. Мирко, Вукелиќ Р. Милан и
Жалац П. Марко;

Алексиќ М. Никола, Цвијетичанин С. Теодор,
Чанак С. Никола, Ђосиќ К. Миле, Давидовиќ М. Дра-
гиќ, Долачки Ј. Јосип, Гатара А. Иван, Иваншевиќ
М. Ђуро, Косиќ М. Никола, Маринковиќ Р. Милош,
Момчиловиќ Ј. Драгиќ, Мркаљ Б. Мирко, Мрмиќ А.
Никола, Павич Н. Драгутин, Перенчевиќ Н. Станко,
Периќ М. Александар, Кнежевиќ Р. Никола, Пешкир
Д. Милан, Пешут Р. Илија, Ружиќ Н. Никола, Вит-
ковиќ Н. Мирко и Занки А. Фране.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

десетар Очић М. Љубомир;
борац Ивковић В. Иван.

Бр. 417

9 август 1946 година
Белград

Секретар
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна
Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

решил

за умешност во командуење, покажана храброст, осведочена работа на остваруење братството и единството на нашите народи и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба да са одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД I РЕД:

потпуковник Новковић Ј. Момчило.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО I РЕД:

потпуковник Рандић Иван-Никола.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

потпуковници: Икица М. Младен, Јеглић Р. Оскар, Прошић П. Владо, Срзић Ш. Никола, Томшић Ј. Јанез и Вулић Ш. Иван;

мајори: Кобел И. Виктор, Кремзир А. др Ернест, Палавершић Ј. Анте и Пуришић Ф. Иво;

капетани: Антић Л. Динко, Босча Ј. Миле, Ерцег А. Иван, Гајић В. Иво, Грубић Г. Александар, Котораш П. Динко, Левић Б. Крунослав, Маскарели Ф. Вељко, Мезга М. Ернест, Мишиќ Ј. Јурај, Чоћи Милат Ф. Вицко, Одрљин С. Јаков, Пеко А. Петар, Ранковић С. Милан, Рајић А. Петар, Рокић Ј. Гојко, Савини Ј. Звонимир, Сажунић С. Бранко, Синовић Т. Виктор, Скрачић А. Милан, Штук Ш. Стјепко, Врзачић Ч. Мирослав и Златац Ј. Тихомир; поручник Губерина А. Марко.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајори: Грубетић А. Јосип, Курсар В. Крсто, Станчић Н. Мате, Шурќало М. Динко и Живковић Т. Драго.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

потпуковник Зимовић Т. Вања;
мајор Чулић М. Хрвоје;
капетани: Блазковић Р. Анте, Гргес И. Анте, Леонић Е. Крунослав, Милат Ф. Вицко, Пеко А. Петар, Радељић И. Бранимир, Ратковић В. Раде и Тишма Ј. Милан;
поручници: Комленац П. Милан и Пањевић М. Душан.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

мајор Лапчевић Д. Предраг;
капетани: Брадачић Г. Љубо и Векарић В. Стјепан;
поручник Струјић Л. Анте;
потпоручници: Бритвић М. Радослав, Козми А. Винко, Мерхар С. Роман и Зуанић Б. Лука;
заставници: Брковић М. Мате, Матанић Ј. Јосип и Стошић Л. Мартин;
мл. водник Фидлић К. Зорко;
борац Кузменић П. Анте;
Драгичевић Ј. Никола, Сервентић Д. Франо, Срвић Ш. Дане и Тадић М. Иван.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

десетар Балин И. Јосе;

борац Абовић П. Мијо;
Дековић Б. Свето, Гашипарини К. Мато, Гричар Ф. Јосип, Ивовић И. Трипо, Кержан Ф. Рудолф, Марковић Ј. Мато, Петковић Т. Марко, Синдик Ђ. Петар и Сјепчевић А. Нико.

Бр. 418

14 август 1946 година
Белград

Секретар
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна
Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ

решил

за умешност во командуење, покажана храброст, осведочена работа на остваруење братството и единството на нашите народи и особени заслуги за народ стечени во текот на народноослободителната борба да са одликуат

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

мајори: Авић Б. Јурај, Баић Б. Душан, Кнежевић Ирина-Кованков, Латиновић Л. Гојко, Милидраговић Ј. Петар, Папо др Г. Роза и Радовановић Љ. Милан;

капетани: Адамовић Л. Митар, Басара М. Никола, Бегинец М. Бранко, Дика М. Мато, Дотлић П. Петар, Дрча М. Петар, Голубовић М. Јован, Гошовић А. Радомир, Грозданић В. Крсто, Грубишић Ђ. Стево, Јоксимовић А. Милан, Јовић И. Јован, Калајић С. Марко, Љеповић М. Миле, Мандић Н. Стево, Марјановић К. Ђорђе, Михајловић М. Љубомир, Михајлић Л. Стјепан, Морић Ј. Бранимир, Мунитић М. Анте, Недић М. Бранко, Ненезић С. Љубомир, Осреткар И. Карл, Виљем И. Пердан, Радишић О. Војислав, Стевановић П. Милан, Шишак Ф. Петар, Шкрбић М. Јовица, Велимировић М. Илија, Вучковић М. Стево и Вукобратић Ђ. Душан;

поручници: Басарић М. Милан, Буразер М. Петар, Чубровић Р. Манојло, Ђирковић М. Душан, Ђосић Ј. Радован, Иванчић А. Стјепан, Колунџија Ђ. Драго, Маљковић Ј. Никола, Обрадовић М. Душан и Шћепановић П. Вукосава.

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД:

мајори: Баги Ђ. Мартин и Ђукић М. Предраг;
капетани: Дакић С. Радован, Мандић Б. Бранко и Радојевић П. Бранко.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

мајори: Антонић Ј. Миховил, Бајић Д. Ђуро, Дуловић Ј. Ђешко и Кољенић Л. Владо.

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД:

ст. водник Ђорђевић Ж. Бранислав;
борци: Манић В. Драгољуб, Глишић М. Војислав, Тркуља М. Милан, Винце Ј. Иван, Конц Г. Фрањо, Буловић Милосава, Радуловић М. Милан, Којић Ж. Здравка, Мартиновић Н. Љубомир, Павловић В. Александар, Бождар Н. Бранко, Ђорђевић К. Ђира, Поповић Ж. Миљко, Ракић Н. Драгољуб, Дацић-Ђерковић И. Марија, Манојловић Ј. Јован, Ђирски С. Михаило, Томић Љ. Драган, Вујачић Д. Милан, Влајић Б. Бошко, Перовић Н. Иван, Петровић Р. Душан и Јовановић М. Љубомир.

Бр. 424

19 август 1946 година
Белград

Секретар
М. Перуничич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ПРЕЗИДИУМОТ

на Народната скупштина на Федеративна
Народна Република Југославија

по предлог на Претседателот на Владата ФНРЈ
решил

за умешност во командуење, покажана храброст
и особени заслуги за народ стечени во текот на
народноослободителната борба да се одликуат

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА II РЕД:

потпуковник Матковиќ К. Мирко.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД:

капетани: Бараќ П. Миле, Батар С. Милан, Буква
М. Петар, Курчубиќ Ј. Бранко и Зупан А. Звонимир;
поручник Дрча Д. Божо.

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД:

капетани: Ивановиќ Ђ. Милош и Томашевиќ В.
Миле;
поручник Кариќ Ђ. Душан;

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ:

потпуковник Матковиќ К. Мирко;
мајор Грбовиќ М. Крајмир;
капетани: Абрамовиќ Б. Петар, Баничевиќ А.
Јован, Барловиќ Ј. Бранко, Батар С. Милан, Брајовиќ
П. Радисав, Буква М. Петар, Добриќ Г. Петар, Илиќ
Н. Милош, Јањушевиќ Р. Данило, Јововиќ М. Лука,
Машковиќ С. Маријан, Муниџаба Т. Илија, Наран-
џиќ П. Милан, Поповиќ А. Новила, Продановиќ И.
Ђока, Шапоња П. Милутин, Зековиќ Т. Илија и По-
повиќ Раденко;

поручници: Бјелиќ С. Ђуро, Ђуриќ Н. Борисав,
Ђуриќ П. Бошко, Кнежевиќ Ј. Вучега, Косановиќ М.
Петар, Маринковиќ И. Мато, Матијевиќ Н. Станко,
Мићуновиќ Т. Милутин, Милошевиќ Т. Момчило, Ми-
љевиќ И. Јово, Мраовиќ С. Стево, Ракита Ј. Дра-
гомир, Родиќ М. Драго, Самолов Ђ. Милан, Сими-
ћевиќ Ш. Борис, Шошкиќ И. Сретен, Томашевиќ М.
Милош, Томиќ П. Душан, Васиљевиќ М. Никола, Вуч-
ковиќ Ђ. Милан, Вујновиќ П. Раде и Вукашин С.
Радомир;

потпоручници: Билиго А. Осман, Бјелиќ Г. Бла-
гоје, Црвелин Т. Фране, Ђинакиси Д. Наум, Хрон Ј.
Едуард, Комадина П. Миле, Рудолф Ф. Франц, Сават-
овиќ П. Ђура, Савиќ М. Душан, Стојановиќ С. Алек-
сандар, Шипиќ П. Анте, Шобиќ Д. Бошко, Шолак Ј.
Душан и Врачар Д. Миле;

заставници: Баришиќ И. Ђуро, Добројевиќ А. Пе-
тар, Ђикандиќ М. Милиќ, Јурињаќ А. Ђуро, Милиќ
Н. Стојан и Пашиќ М. Триво;

ст. водници: Ађит С. Младен, Башиќ Ј. Сава, Ђу-
рашиновиќ М. Миле, Ђуриќ Љ. Мара, Голобиќ И.
Иван, Јовановиќ Ј. Лазар, Јовичевиќ С. Душан, Кан-
тар М. Јанко, Каран М. Јово, Колега Ј. Марјан, Ко-
луниќ М. Никола, Ковачевиќ Т. Симендаш, Миланко
Ј. Миле, Мрђевиќ Н. Васо, Мутиќ С. Младен и
Поповиќ С. Душан;

водници: Цвиташ В. Велимир, Чакиќ Ј. Милорад,
Чавиќ Ј. Љубомир, Дмитривиќ А. Дмитар, Куштера
М. Анте, Николовски И. Душан и Ракиќ М. Радослав;
мл. водници: Благоиќ К. Јован;

борци: Чоралиќ Ш. Мујо, Граовац В. Никола, Има-
новиќ Ј. Хазим, Марковиќ Б. Марко, Матиќ Љ. Мар-
јан, Новаковиќ Ђ. Гајо и Томановиќ М. Војислав.

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД:

капетани: Бодрожа В. Никола и Продановиќ И.
Ђорђе;

поручници: Дедиќ Ђ. Владимир, Мандиќ Н.
Бранко, Мештровиќ М. Рудолф, Ракита С. Драгутин,
Вујновиќ П. Раде, Вукашин С. Радомир и Вуксановиќ,
Ђ. Миливоје;

потпоручници: Адамовиќ Ј. Саво, Бабин А. Фране,
Павлица М. Саво, Шпањевиќ М. Божина и Затезало
М. Ђуро;

ст. водници: Јовановиќ С. Милан и Росич Ј. Бе-
рислав;

водници: Ребрача Б. Станко и Шипчиќ Н. Ра-
домир;

борци: Дервишевиќ А. Ахмед, Стипановиќ Ј.
Васиљ, Дервишевиќ М. Велага, Метлиќ Б. Илија,
Нерад В. Валентин и Томановиќ М. Војислав.

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ:

поручници: Бошковиќ С. Никола, Јурашиќ Б.
Јерко и Лазаревиќ В. Лазар;

потпоручници: Јуришиќ С. Миленко, Којиќ С.
Миленко, Којиќ С. Милан, Погарчиќ И. Мијо и Са-
вићевиќ В. Бранка;

заставници: Абрамовиќ М. Савета, Губерина М.
Васа, Куниќ М. Милош, Маринковиќ С. Никола, Пет-
ковиќ Р. Драгомир, Романиќ Ј. Божо, Томиќ М. Симо
и Занета М. Франо;

ст. водници: Аничиќ М. Никола, Бекиќ Ђ. Бранко,
Босниќ М. Стево, Чаргар С. Стево, Головиќ И. Иван,
Јањетовиќ К. Вељко, Јардас Ф. Витомир, Јуриќ М.
Дмитар, Косановиќ И. Бранко, Кржалиќ А. Авдо,
Мићановиќ М. Мирко, Мрђевиќ М. Вујо, Вишевиќ
А. Александар, Нишевиќ Д. Ђуро, Опачиќ В. Раде,
Петровиќ Ј. Александар, Подунавац П. Миле, Рада-
ковиќ П. Миленко, Томашевиќ П. Ђуро и Вуковиќ С.
Перо;

водници: Богдановиќ Г. Габре, Дамјановиќ Д. Ни-
кола, Даниел И. Иван, Дојчиновиќ К. Јанко, Драго-
јевиќ Д. Јован, Драговиќ И. Никола, Кеџман Ј.
Бошко, Маџибрада Ђ. Васо, Мезулиќ М. Иво, Ми-
лаковиќ П. Томо, Милошевиќ Б. Бошко, Мудриниќ
Д. Дане, Осослија Д. Недељко, Пајиќ Т. Мирко, Пе-
шут Ј. Стојан, Петровиќ Н. Милош Ренчељ А. Бог-
дан, Стаменковиќ С. Светислав, Станишиќ Б. Јосип,
Станковиќ Р. Чедомир, Шток А. Албин, Тасовац Н.
Милош, Тењер Ј. Емил, Томиќ Д. Војислав, Трудиќ
И. Илија, Усар И. Мирослав, Узелац С. Никола и
Жижич М. Милорад;

мл. водници: Керкез Б. Петар, Павиќ С. Ђорђе
и Веселица Ј. Бранко;

десетари: Булиќ Ј. Владо, Дрчелиќ Ј. Мартин,
Каталниќ И. Јозеф, Младеновиќ А. Миливоје и Ра-
нисављевиќ Д. Светозар;

борци: Бијуковиќ А. Милан, Бурија Ј. Јосип, Ча-
виќ Т. Миодраг, Човиќ С. Салкон, Чоралиќ П. Рамо,
Ђуришиќ Ф. Мато, Кеџман Ј. Драго, Крагуљ М.
Мирко, Кузманиќ Ф. Анте, Малиниќ М. Драган, Ми-
летиќ Ј. Драгиша, Милошевиќ П. Гојко, Миниќ Т.
Живко, Модриќ Ш. Анте, Нухиќ М. Звјад, Огрше-
виќ С. Сејдо, Рендулиќ Ј. Иван, Рудиќ М. Пера, Со-
лак Н. Јован, Шимиќ Н. Саво, Шојиќ С. Никола,
Тодоровиќ П. Миодраг, Тричиќ И. Рамо, Зђељар В.
Драгоје и Бајук Ј. Јанез;

Боиќ Р. Милутин, Човиќ Х. Ибраим, Дидулица С.
Милан, Ђурашиновиќ Н. Стеван, Левачиќ В. Вјекослав
и Пејчиќ С. Милсав.

Бр. 427

19 август 1946 година

Белград

Секретар
М. Перунич, с. р.

Претседател,
др И. Рибар, с. р.

ЗАПИСНИК

НА III РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА СОЈУЗНОТО ВЕКЕ НА НАРОДНАТА
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 4 ДЕКЕМ-
ВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Владимир Симич.

Секретар Стеван Јовичиќ.

Претседателот Владимир Симич го отвара III ре-
довен состанок во 16,14 саатот.

Прочитаниот записник од II редовен состанок Векјето го прими без забелешка.

Се соопштуе да Векјето на народите во смисла членот 63 Уставот, му доставило на Сојузното векје на решавање предлог на Законот за инспекција на трудот и предлог на Законот за меница онака како се усвоени во Векјето на народите.

Претседателот го известуе Векјето, да ги употреда текстовите на примените законски предлози со текстовите на истите законски предлози кои што се конечно усвоени и во Векјето на народите и да утврди да овие текстови се потполно истоветни, па го става овој свој извештај на гласање.

Векјето едногласно го усвои овој извештај и претседателот објавуе: да со ова Народната скупштина ФНРЈ ги примила Законот за инспекција на трудот и Законот за меница и да обата овие закони, во смисла членот 46 Пословникот на Сојузното векје, ќе бидат упатени на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ заради прогласуење.

Се соопштуваат молбите на народните пратеници за отсаства и болуења и по предлог од претседателот Векјето им одобруе отсаства и болуења, и тоа на: Ивана Стефановиќ месец дена, Бориса Алексовски три дена, Мата Марковиќ три дена, Никола Минчев петнаесет дена, Тома Мерија три дена и на Мустафа Акиф Леш десет дена.

Сите прочитани молби и жалби се упатени на Одборот за молби и жалби, па се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за народната милиција.

Кога известителот на Законодавниот одбор, Сулејман Филиповиќ, го прочита и образложи одборскиот извештај, претседателот отвара начелен претрес. Зборуеше Слободан Пенезиќ „за“, па Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Се прејдуе на претрес во поединости.

Кај главата I зборуеше Моша Пијаде „за“, па Векјето гласајќи со дигање раце, едногласно ги усвои сите членови од I до заклучно 94 на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, а по предлог од Министерот на внатрешните работи ФНРЈ и Законодавниот одбор, направи следни измени и дополнуења:

Во чл. I после зборовите „на државната управа“ се додаваат зборови „во народните републики и административно-териториалните единици“.

Во ставот 4 од членот 15 наместо „заповедник“ се става „шеф“, а зад зборовите „на управата на народната милиција“ се додава „на отсекој за внатрешните работи“.

Во првиот став од членот 16 наместо зборот „заповедник“ се става „шеф“.

Во ставот трет на истиот член, наместо зборовите „големите градови“ се става „на градскиот извршни одбор“.

Во членот 17 се бришат зборовите „заповедници и“.

Во членот 18 се брише зборот „заповедници“.

Членот 19 се мења и гласи:

„Во воено формациските и организациските прашања, во прашање на дисциплина, воена и стручна обука, како и во прашањата на наоружање, шефовите на управите на народната милиција во отсекој за внатрешните работи непосредно се подредени на териториално-надлежните шефови на управите на народната милиција во одделенјата на внатрешните работи односно на началникот на управата на народната милиција во град, автономна област, автономна покраина и на началникот на републиканска управа на народната милиција во народна република кај што нема окружни народни одбори како на претпоставен воен старешина; шефовите на управите на народната милиција во одделенјата на внатрешните работи и началниците на управите на народната милиција во одделенјата на внатрешните работи на град, автономна област и повереништвата на внатре-

шните работи на автономна покраина непосредно се подредени на началникот од републиканска управа на народната милиција како на претпоставен воен старешина; началниците на републиканските управы на народната милиција непосредно се подредени на началникот на Главната управа на народната милиција како на свој претпоставен старешина“.

По ова се пристапуе на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавуе: да гласале сосема 266 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за народната милиција во Сојузното векје е конечно усвоен и да, во смисла членот 63 Уставот и чл. 45 Пословникот на Сојузното векје, ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Претседателот Владимир Симич во 18,25 саатот даде 10 минути одмор.

После паузата седницата е наставена во 18,45 саатот. Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за военото обвинителство.

Кога известителот на Законодавниот одбор, Сулејман Филиповиќ, го прочита и образложи одборскиот извештај, Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Како и за претресот во поединостите никој не се јави за реч, Векјето едногласно ги усвои сите членови од I до заклучно 12 на овој законски предлог по предлогот на извештајот на Законодавниот одбор, па се пристапи на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавуе: да гласале сосема 245 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за военото обвинителство во Сојузното векје е конечно усвоен и да, во смисла чл. 63 Уставот и чл. 45 Пословникот на Сојузното векје, ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

Се прејдуе на третата точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража.

Кога известителот на Законодавниот одбор, Лајчо Јарамазовиќ, го прочита и образложи одборскиот извештај претседателот отвара начелен претрес. Зборуеше Министерот на индустријата Борис Кидриќ „за“, па Векјето гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело.

Како за претрес во поединостите никој не се јави за реч, Векјето едногласно ги усвои сите членови од I до заклучно 40 на овој законски предлог по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор, па се пристапи на конечно решавање за законскиот предлог во целост.

По извршеното поименично гласање претседателот објавуе: да гласале сосема 223 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража во Сојузното векје е конечно усвоен и да во смисла чл. 63 Уставот и чл. 45 Пословникот на Сојузното векје, ќе биде упатен на Векјето на народите на решавање.

По ова претседателот Владимир Симич со состанок од Векјето ја заклучуе седницата во 20,25 саатот, а идната ја закажуе за четврток на 5 декември 1946 година во 11 саатот со дневен ред.

1) претрес предлогот на Законот за измените и дополнуењата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ; и

2) претрес предлогот на Законот за адвокатура.

4 декември 1946 година

Белград

Секретар,
Стеван Јовичиќ, с. р.

Претседател,
Владимир Симич, с. р.

З А П И С Н И К

НА III РЕДОВЕН СОСТАНОК ОД II РЕДОВНО ЗА-
СЕДАНИЕ НА ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ НА НАРОД-
НАТА СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАН НА 4 ДЕ-
КЕМВРИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот Јосип Видмар.

Секретар Јоза Миливојевиќ.

Претседателот Видмар го отвора III редовен состанок во 16,15 саатот.

Прочитаниот записник од II редовен состанок Векјето го прими без забелешка.

Претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векјето да Сојузното векје, во смисла членот 63 Уставот, му доставило на Векјето на народите на решавање конечно усвоени текстови од предлогот на Законот за инспекција на трудот и од предлогот на Законот за меница.

Како текстовите на овие законски предлози се известени со текстовите кои што Векјето на народите ги усвоило, тоа Векјето гласајќи со дигање раце ги усвои овие законски предлози, па претседателот Јосип Видмар му соопштуе на Векјето да Народната скупштина ФНРЈ ги примила Законот за инспекција на трудот и Законот за меница и да овие закони ќе бидат доставени на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, во смисла одредбите на Уставот и Пословникот, порано прогласени.

Се соопштуат молбите на народните пратеници за отстаство и болување и по предлог од претседателот Векјето им ги одобруе бараните отстава на: Скендера Куленовиќ пет дена, Вера Ацева 10 дена, Фрања Борич три дена и на Живојина Кјурнич три дена.

Се прејдуе на првата точка од дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за народната милиција.

Кога известителот на Законодавниот одбор др Бранко Чубриловиќ го образложи одборскиот извештај, претседателот отвора начелен претрес.

Во начелниот претрес зборувае Милан Смиљаниќ „за“, па Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се пристапи на претрес во поединости.

Како за претрес во поединостите никој не се јави за реч, Векјето едногласно ги усвои сите членови на овој законски предлог од членот 1 до членот 53 по предлогот и извештајот на Законодавниот одбор и по предлог на Владата ФНРЈ, а по пристанок на известителот од Законодавниот одбор, го направи следното дополнување: на членот 15, во кој што наместо зборот „заповедник“ се става збор „шеф“, а зад зборовите „на управата на народната милиција“ се додаваат зборови „на отсекој за внатрешните работи“; на членот 16, во ставот прв, наместо зборот „заповедник“ се става збор „шеф“, во ставот трет наместо зборовите „големите градови“ се ставаат зборови „на градскиот извршни одбор, како и“; на членот 17, во почетокот на првиот став се бришат зборовите „Заповедници и“, а зборот „шефови“ да се пишува со голема буква; на членот 18, во почетокот на првиот став се брише зборот „Заповедници“, а зборот „шефови“ да се пишува со голема буква.

Членот 19 се менува и гласи: „Во воено формациите и организациите прашања, во прашање на дисциплина, воена и стручна обука, како и во прашањата на наоружање, шефовите на управите на народната милиција во отсекој за внатрешните работи непосредно се подредени на териториално надлежните шефови на управите на народната милиција во одделената на внатрешните работи односно на началникот на управата на народната милиција во град, автономна област, автономна покраина и на началникот на републиканска управа на народната милиција во народна република кај што нема окружни народни одбори како на претпоставен

воен старешина; шефовите на управите на народната милиција во одделената на внатрешните работи и началниците на управите на народната милиција во одделената на внатрешните работи на град, автономна област и повереништвата на внатрешните работи на автономна покраина непосредно се подредени на началникот од републиканска управа на народната милиција како на претпоставен воен старешина; началниците на републиканските управы на народната милиција непосредно се подредени на началникот на Главната управа на народната милиција како на свој претпоставен воен старешина“.

По предлог од претседателот на Законодавниот одбор, Божицара Маслариќ, Векјето прави измена во членот 1 така што во првиот ред на првиот став после зборовите „на државната управа“ се додаваат зборови „во народните републики и административно-териториални единици“.

Потоа претседателот во 17,30 саатот одредуе одмор од 10 минути.

После одморот се наставуе претресот во поединостите, па Векјето, гласајќи член по член, ги усвоило сите членови на овој законски предлог од членот 44 до заклучно членот 94 без измена.

По завршениот претрес во поединостите претседателот Јосип Видмар го става овој законски предлог на гласање во целост. По завршеното поименито гласање го објави резултатот на гласањето. Гласале 137 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за Народната милиција во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла членот 63 Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ќе биде упатен на Сојузното векје на решавање.

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: претрес предлогот на Законот за военото обвинителство.

Кога известителот на Законодавниот одбор, Муштафа Хоџа, го образложи извештајот на Законодавниот одбор, а како никој не се јави за реч во начелниот претрес, Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се пристапи на претрес во поединости.

Читајќи го член по член овој законски предлог Векјето ги усвои сите членови од членот 1 до заклучно членот 12 без измена.

По завршениот претрес во поединостите претседателот Видмар го става овој законски предлог на гласање во целост. По завршеното поименито гласање го објавуе резултатот на гласањето. Гласале 137 народни пратеници и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за военото обвинителство во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла одредбите на Уставот, ќе биде упатен на Сојузното векје на решавање.

Потоа претседателот одредуе одмор од 15 минути.

После одморот се прејдуе на третата точка од дневниот ред: претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража.

Кога известителот на Законодавниот одбор, Тоне Хафнер, го прочита и образложи извештајот на Законодавниот одбор, а како никој не се јави за реч во начелниот претрес, Векјето, гласајќи со дигање раце, едногласно го усвои овој законски предлог во начело, па се пристапи на претрес во поединости.

Читајќи го член по член овој законски предлог Векјето ги усвои сите членови од членот 1 па заклучно до членот 40 без измена.

По завршениот претрес во поединостите претседателот Јосип Видмар го стави овој законски предлог на гласање во целост. По завршеното поименито гласање го објави резултатот на гласањето. Гласале 121 народен пратеник и сите гласале „за“, со што предлогот на Законот за решавање имотните спорови преку државна арбитража во Векјето на народите е конечно усвоен, па, во смисла членот

63 Уставот и членот 44 Пословникот на Векјето на народите, ќе биде упатен на Сојузното векје на решавање.

Претседателот Јосип Видмар со одобрење од Векјето ја заклучуе седницата во 20 саатот, а идната ја закажуе за 5 декември 1946 година во 11 саатот со продолжуење на дневниот ред:

1) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за измените и дополнуењата на Законот за воената обвеза на државјаните ФНРЈ; и
2) претрес извештајот на Законодавниот одбор за предлогот на Законот за адвокатура.

4 декември 1946 година
Белград

Секретар,
Михајло Грбиќ, с. р.

Претседател,
Јосип Видмар, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 61 од 5 декември 1946 година објавуе:

Указ за дополнителното одредуење на претпријатијата од републиканско значење (со прилог — список на претпријатијата).

Во бројот 62 од 7 декември 1946 година објавуе:

Напатствие за сметководно-благајничкото работење на народните одбори.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службениот лист на Народната Република Хрватска, во бројот 145 од 10 декември 1946 година, објавуат:

Наредба за прошируењето Уредбата за расподелба и користење на жилишните простории на подрачјето на градовите: Бјеловар, Дарувар, Карловац, Копривница, Сисак, Славонски Брод, Сплит, Сушак, Шибеник, Вараждин, Вировитица и Вуковар.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНАТА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народната Република Македонија“ во бројот 27 од 31 август 1946 година објавуе:

Решење за давање стипендии за школската 1946/47 година;

Решење за упис на ученици во учителско школо во Штип и Битола;

Наредба на Министерот за трговијата и снабдуењето на Народната Република Македонија за по-трошуачките карти;

Правилник за височината на наплатуењето болничките трошкови;

Правилник за таксите во амбуланти, хемиски и бактериолошки лаборатории;

Правилник за наградите на лекари и забни лекари во приватната пракса;

Правилник за полагање испити за книговогји.

Во бројот 28 од 16 септември 1946 година објавуе:

Решење на Министерството на финансите за одобрење на народните одбори да наплатуат такси во своја корист;

Решење на Министерството на индустријата и рударството за отворање мајсторско школо во Скопје;

Решење за укажуење лекарска помош на лица кои настрадале на доброволна работа.

Во бројот 29 од 28 септември 1946 година објавуе:

Указ за прогласуењето на стопанските претпријатија од републиканско значење;

Закон за овластуењето Владата на Народната Република Македонија за донесуење уредби за експроприација на недвижните имоти од општ интерес;

Закон за пензиите и установуењето правото на пензија на службениците од бившите административно-политички самоуправни единици на подрачјето на Народната Република Македонија;

Решење за аналогна примена на уредби по Законот за државните службеници ФНРЈ и на службениците на Народната Република Македонија;

Решење за давање бесплатни жилишта и огрев на селските учители;

Решење за отворање на средни полдеделски школа во Струмица и Тетово;

Напатствие за работењето на верските школа;

Правилник за извршуење Законот за пензија на службениците од бившите самоуправни-политички установи на подрачјето на Народната Република Македонија.

СОДРЖАЈ:

	Страна
721. Закон за решавање имогните спорови преку државна арбитража — — — — —	1345
722. Уредба за организација и делокруг на работата на комисијата за кооперациите при Претседателството на Владата ФНРЈ	1349
723. Уредба за заклучуење договори во стопанството — — — — —	1349
724. Уредба за трговинската комора ФНРЈ —	1350
725. Наредба за обавеза на домашните претпријатија и установи да ја осигураат стоката кај Државниот осигурителен завод ФНРЈ — — — — —	1352
726. Решење за франко и порто марки „Недела на Црвениот крст“ — — — — —	1352

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20. — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовиќ, Мајке Јевросиме бр. 20. — Печат на Југословенското штампарско претпријатие, Белград